

20110080190

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Врз основа на член 88-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија” број 103/2008 и 124/2010), министерот за здравство, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата.

Член 2

На лицето или правното лице кое се повикува на едукација му се врачува покана дадена на Прилог бр.1, кој е составен дел на овој правилник.

Поканата од став 1 на овој член се печати на хартија со бела боја на А4 формат, и ги содржи следните елементи:

- грбот на Република Македонија и називот на органот кој ја спроведува едукацијата,
- 1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функцијата што ја врши во тоа правно лице),
- 2. Податоци за правното лице (назив и седиште),
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата,
- кратко означување на предметот на поканата и одредбата за која е направена неправилноста,
- име и презиме на државниот санитарен и здравствен инспектор, односно фармацевтскиот инспектор,
- име и презиме на лицето кое се повикува на едукација,
- место и датум на издавање на поканата,
- матичен печат.

Член 3

Едукацијата ја организира и спроведува Државниот санитарен и здравствен инспекторат, односно Агенцијата за лекови, преку државните санитарни и здравствени инспектори, односно преку фармацевтските инспектори.

Едукацијата се врши во просториите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, што се најблиску до седиштето на правното лице или до објектот во кој е утврдена неправилноста или во просториите на Агенцијата за лекови.

По исклучок, едукацијата може да се врши во деловните простории на правните лица во кои при вршење на инспекцискиот надзор е утврдена неправилност.

Член 4

Едукацијата се врши два пати во неделата, а по потреба и повеќе пати.

Член 5

Образецот на поканата за едукација е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-7523/3
18 јануари 2011 година
Скопје

Министер,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

Прилог бр. 1



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ**

Бр. _____ од _____ 20__ год.

ПОКАНА

за спроведување на едукација

1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација

Име и презиме _____

ЕМБГ _____

Адреса на живеење _____

Функција што ја врши во правното лице _____

2. Податоци за правното лице

Назив и седиште _____

Агенцијата за лекови ќе спроведе едукација во _____ часот, на ден _____ година,
во просториите на _____, лоцирани на ул. _____.

Предмет на поканата е _____

_____.

Име и презиме на државниот санитарен

и здравствен инспектор,

односно фармацевтски инспектор

Име и презиме на

лицето кое се повикува на едукација

М.П.

Место и датум на издавање
